

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Скопје, февруари 2016 година

страна 3	I.ВОВЕД
страна 5	II.СТАТИСТИКА НА СУДОТ
страна 14	III.ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
страна 16	IV.ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
страна 22	V.ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
страна 24	VIII.ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊА НА БУЏЕТОТ НА СУДОТ И ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА

I. ВОВЕД

Основниот суд Скопје II - Скопје е граѓански суд со основна и проширена надлежност за подрачјето на општините Центар, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај, Кисела Вода, Аеродром, Бутел, Гази Баба, Чаир, Шуто Оризари, Чучер Сандево, Сопиште, Студеничани, Зелениково, Петровец, Илинден и Арачиново.

Основниот суд Скопје II - Скопје во периодот од 1 јануари до 31 декември 2015 година, својата функција ја извршуваше во рамките на надлежностите утврдени со Законот за судовите, според кој судот е надлежен:

- за спорови во имотно - правните и други граѓанско - правни односи на физички и правни лица, доколку со закон не е предвидена надлежност на друг суд,
- во трговски спорови во кои двете странки се правни лица или државни органи, како и спорови од авторски и други сродни права и права од индустриска сопственост,
- во постапка за стечај и ликвидација,
- во спорови за утврдување и обезбедување за присилно извршување и за спорови на домашни правни и странски лица кои произлегуваат од нивните меѓусебни стопански, односно трговски односи,
- за спорови за утврдување и оспорување на татковство, мајчинство, утврдување на постоење на брак, за поништување на брак и развод на брак, за законска издршка,
- за чување и воспитување на деца,
- за смеѓавање на владение,
- за доживотна издршка,
- за надоместок на штета,
- во постапка за обезбедување и извршување,
- за работни односи,
- во спорови од наследно - правни односи,
- во вонпарнични и оставински работи,
- водење судски регистар за политички партии и цркви, верски заедници и религиозни групи и
- за други работи утврдени со закон.

Во 2015 година, со Одлука на Судскиот совет на Република Македонија Бр.02-697/1 од 29.04.2015 година, за Претседател на Основниот суд Скопје II - Скопје е избран Илир Сулејмани - судија на Основниот суд Скопје II - Скопје.

Функциите на судиите Ханиф Зендели и Беќир Шаини се во мирување. Судијата Ханиф Зендели е избран за Претседател на Основен суд Тетово, а судијата Беќир Шаини од функцијата Претседател на Основниот суд Скопје II - Скопје е избран за член на Судскиот совет на Република Македонија.

Со Решение на Судскиот совет на Република Македонија Бр.02-1235/1 од 13.07.2015 година, се констатира престанок на судиската функција на Загорка Поповска, судија на Основен суд Скопје II - Скопје, поради навршени 64 години.

Со Решение на Судскиот совет на Република Македонија Бр.02-1884/2015 од 30.10.2015 година, се констатира престанок на судиската функција на Зорица Цунгаровска, судија на Основниот суд Скопје II - Скопје, поради навршени 64 години.

Со Решение на Судскиот совет на Република Македонија Бр.03-2240/3 од 24.12.2015 година, Благоица Ѓошевска, судија на Основниот суд Крива Паланка, времено е упатена за вршење на судиската функција во Основниот суд Скопје II - Скопје, сметано од 20.01.2016 година.

Со Решение на Судскиот совет на Република Македонија Бр.02-1211/1 од 10.07.2015 година, Надица Марковска, судија на Основниот суд Кратово, времено е упатена за вршење на судиската функција во Основниот суд Скопје II - Скопје, сметано од 19.07.2015 година.

Со Решение на Судскиот совет на Република Македонија Бр.02-1212/1 од 10.07.2015 година, Марија Скалова, судија на Основниот суд Куманово, времено е упатена за вршење на судиската функција во Основниот суд Скопје II - Скопје, сметано од 16.08.2015 година.

Судот располага со 25 судници, 103 канцеларии и 3 дактилобираа.

II. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАТИСТИКА НА ПРЕДМЕТИ

Реден број	Вид на предмет	Нерешени предмет и на крајот на 2014 година	Новопримени предмети во 2015 година	Предмети повторно во работа	Погрешно заведен и	Вкупно предмети во работа во 2015 година	Решени предмети во 2015 година	Нерешени предмет и на крајот на 2015 година
1	Стечај	597	394	6	0	997	751	246
2	Заверки	113	9203	4	1	9319	9260	59
3	Замолници	140	325	0	0	465	372	93
4	Други	14	0	0	3	11	11	0
5	Предмети од судска управа	38	4644	0	1	4681	4671	10
6	Доверливи предмети од судска управа	0	12	0	0	12	12	0
7	Строго доверливи предмети од судска управа	0	4	0	0	4	4	0
8	Трговски спорови	929	626	170	0	1725	863	862
9	Парнични - мала вредност	1885	2258	141	13	4271	2366	1905
10	Повторување на постапка во парнично	53	0	0	0	53	46	7
11	Работни спорови	517	1419	139	13	2062	1546	516
12	Платни налози - предлог	9	1	0	1	9	6	3
13	Платни налози по приговор	5362	6243	398	10	11993	7351	4642
14	Приговори против неправилности при извршување	74	1178	0	0	1252	1225	27
15	Вонпарнични предмети (ВПП)	1067	844	25	16	1920	1310	610
16	Оставина	42	3	4	0	49	31	18
17	Имотни спорови	1480	870	157	15	2492	1303	1189
18	Семејни спорови	710	1298	11	0	2019	1393	626
19	Стечаен совет	24	0	0	0	24	17	7
20	Ликвидација	7	3	0	0	10	4	6
21	Противизвршување	10	27	5	0	42	24	18
22	Оставина по приговор	30	78	5	0	113	93	20
23	Разни вонпарнични предмети	108	8895	1	1	9003	8765	238
24	Физичка делба	190	242	5	0	437	155	282
25	Регистрација на политички партии и др	2	45	1	0	48	48	0

Реден број	Вид на предмет	Нерешени предмети на крајот на 2014 година	Новопримени предмети во 2015 година	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа во 2015 година	Решени предмети во 2015 година	Нерешени предмети на крајот на 2015 година
26	Евиденција на претставки и поплаки	5	236	0	1	240	235	5
27	Облигациони спорови	1978	1824	282	16	4068	1982	2086
28	Платен налог жалби	25	232	1	1	257	220	37
29	Издавање дозволи	47	684	0	2	729	723	6
30	Разни парнични предмети	247	102	3	6	346	267	79
	ВКУПНО	15703	41690	1358	100	58651	45054	13597

Во периодот од 1 јануари 2015 година, заклучно со 31 декември 2015 година, Судот во работа имаше 58.651 предмет. Од тие, 41.690 се новопримени во текот на 2015 година и 1.358 предмети повторно се во работа, при што, 100 предмети се погрешно заведени, а 15.703 беа пренесени како нерешени од претходните години. Од вкупниот број на предмети во работа во текот на годината беа завршени 45.054 предмети, а останаа нерешени 13.597 предмети.

Анализата на вкупните податоци покажува дека Судот го совладал приливот во текот на 2015 година.

Реден број	Вид на предмет	Нерешени предмети на крајот на 2014 година	Новопримени предмети во 2015 година	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа во 2015 година	Решени предмети во 2015 година	Нерешени предмети на крајот на 2015 година
1	СУ - СУ-07	32	4495	0	4527	4521	6
2	СУ-ДОВ и СУ-СТРДОВ	0	16	0	16	16	0
3	СУ-ИЗЗ	6	149	1	154	150	4
4	УПП	5	236	1	240	235	5
	ВКУПНО	43	4896	2	4937	4922	15

Квалитет на предметите на ниво на суд						
Решени предмети		Потврдени		Укинати		Преиначени
број		број	%	број	%	број
45054		5275	11,71	931	2,07	393
						0,87

Реден број	Вид на предмет	Вкупен број на одлуки од повисок суд во 2015 година, со кои е потврдена одлука на овој суд	Вкупен број на одлуки од повисок суд во 2015 година, со кои е преиначена одлука на овој суд	Вкупен број на одлуки од повисок суд во 2015 година, со кои е укината одлука на овој суд	Вкупен број на одлуки од повисок суд во 2015 година, со кои е делумно укината одлука на овој суд
1	Стечај	11	0	6	1
2	Заверки	5	0	1	0
3	Други	3	0	2	1
4	Трговски спорови	338	27	78	16
5	Парнични - мала вредност	453	53	98	8
6	Повторување на постапка во парнично	34	0	5	0
7	Работни спорови	843	28	91	11
8	Платни налози по приговор	1881	75	310	20
9	Приговори против неправилности при извршување	487	55	1	0
10	Вонпарнични предмети (ВПП)	69	0	22	0
11	Имотни спорови	552	53	128	18
12	Семејни спорови	68	4	8	2
13	Противизвршување	2	0	2	0
14	Оставина по приговор	1	0	1	0
15	Разни вонпарнични предмети	1	0	0	0
16	Регистрација на политички партии и др	1	0	1	0
17	Облигациони спорови	510	98	91	8
18	Платен налог жалби	2	0	0	0
19	Разни парнични предмети	14	0	1	0
	ВКУПНО	5275	393	846	85

Реден број	Вид на предмет	Одлуки од повисок суд во 2015 година, со кои е потврдена одлука на овој суд споредено со вкупниот број на решени предмети од тој вид, изразено во проценти	Одлуки од повисок суд во 2015 година, со кои е преиначена одлука на овој суд споредено со вкупниот број на решени предмети од тој вид, изразено во проценти	Одлуки од повисок суд во 2015 година, со кои е укината одлука на овој суд споредено со вкупниот број на решени предмети од тој вид, изразено во проценти	Одлуки од повисок суд во 2015 година, со кои е делумно укината одлука на овој суд споредено со вкупниот број на решени предмети од тој вид, изразено во проценти
1	Стечај	1,46	/	0,80	0,13
2	Заверки	0,05	/	0,01	/
3	Други	27,27	/	18,18	9,10
4	Трговски спорови	39,17	3,13	9,03	1,85
5	Парнични - мала вредност	19,15	2,24	4,14	0,34
6	Повторување на постапка во парнично	73,91	/	10,87	/
7	Работни спорови	54,53	1,81	5,89	0,71
8	Платни налози по приговор	25,59	1,02	4,22	0,27
9	Приговори против неправилности при извршување	39,76	4,49	0,08	/
10	Вонпарнични предмети (ВПП)	5,27	/	1,68	/
11	Имотни спорови	42,36	4,07	9,82	1,38
12	Семејни спорови	4,88	0,29	0,57	0,14
13	Противизвршување	8,33	/	8,33	/
14	Оставина по приговор	1,08	/	1,08	/
15	Разни вонпарнични предмети	0,01	/	/	/
16	Регистрација на политички партии и др	2,08	/	2,08	/
17	Облигациони спорови	25,73	4,94	4,59	0,40

Реден број	Вид на предмет	Одлуки од повисок суд во 2015 година, со кои е потврдена одлука на овој суд споредено со вкупниот број на решени предмети од тој вид, изразено во проценти	Одлуки од повисок суд во 2015 година, со кои е преиначена одлука на овој суд споредено со вкупниот број на решени предмети од тој вид, изразено во проценти	Одлуки од повисок суд во 2015 година, со кои е укината одлука на овој суд споредено со вкупниот број на решени предмети од тој вид, изразено во проценти	Одлуки од повисок суд во 2015 година, со кои е делумно укината одлука на овој суд споредено со вкупниот број на решени предмети од тој вид, изразено во проценти
18	Платен налог жалби	0,91	/	/	/
19	Разни парнични предмети	5,24	/	0,37	/
	ВКУПНО	11,71	0,87	1,88	0,19

Во периодот од 1 јануари 2015 година, заклучно со 31 декември 2015 година, во Судот биле примени вкупно 6.871 одлука од повисок суд. Од вкупниот број:

- со 5.275 одлуки или со 76,77% од одлуките на повисокиот суд биле потврдени одлуки на овој Суд, односно 11,71% од вкупниот број решени предмети;

- со 393 одлуки или со 5,72% од одлуките на повисокиот суд биле преиначени одлуки на овој Суд, односно 0,87% од вкупниот број решени предмети;

- со 846 одлуки или со 12,31% од одлуките на повисокиот суд биле укинати одлуки на овој Суд, односно 1,88% од вкупниот број решени предмети;

- со 85 одлуки или со 1,24% од одлуките на повисокиот суд биле делумно укинати одлуки на овој Суд, односно 0,19% од вкупниот број решени предмети;

Инаку, остатокот од примените одлуки, односно со 3,84% од одлуките на повисокиот суд се примени со одлука отфрлена и друго, односно 0,59% од вкупниот број решени предмети.

Со 11 одлуки или 1,46% од вкупно решените предмети од видот стечај, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 6 одлуки или 0,80% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид, и со 1 одлука или 0,13% од вкупно решените предмети од овој вид била делумно укината одлука на овој Суд по предмет од овој вид.

Со 5 одлуки или 0,05% од вкупно решените предмети од видот заверки, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид, а со 1 одлука или 0,01% од вкупно решените предмети од овој вид била укината одлука на овој Суд по предмет од овој вид.

Со 3 одлуки или 27,27% од вкупно решените предмети од видот други, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 2 одлуки или 18,18% од вкупно решените предмети биле укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид, и со 1 одлука или 9,10% од вкупно решените предмети била делумно укината одлука на овој Суд по предмет од овој вид.

Со 338 одлуки или 39,17% од вкупно решените предмети од видот трговски спорови, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 27 одлуки или 3,13% од вкупно решените предмети од овој вид биле преиначени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 78 одлуки или 9,03% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид, и со 16 одлуки или 1,85% од вкупно решените предмети од овој вид биле делумно укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид.

Со 453 одлуки или 19,15% од вкупно решените предмети од видот парнични - мала вредност, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 53 одлуки или 2,24% од вкупно решените предмети од овој вид биле преиначени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 98 одлуки или 4,14% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид, и со 8 одлуки или 0,34% од вкупно решените предмети од овој вид биле делумно укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид.

Со 34 одлуки или 73,91% од вкупно решените предмети од видот повторување на постапка во парнично, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид, а со 5 одлуки или 10,87% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид.

Со 843 одлуки или 54,53% од вкупно решените предмети од видот работни спорови, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 28 одлуки или 1,81% од вкупно решените предмети од овој вид биле преиначени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 91 одлука или 5,89% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид, и со 11 одлуки или 0,71% од вкупно решените предмети од овој вид биле делумно укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид.

Со 1881 одлука или 25,59% од вкупно решените предмети од видот платни налози по приговор, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 75 одлуки или 1,02% од вкупно решените предмети од овој вид биле преиначени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 310 одлуки или 4,22% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид, и со 20 одлуки или 0,27% од вкупно решените предмети од овој вид биле делумно укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид.

Со 69 одлуки или 5,27% од вкупно решените предмети од видот вонпарнични предмети (ВПП), биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети

од овој вид, а со 22 одлуки или 1,68% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид.

Со 552 одлуки или 42,36% од вкупно решените предмети од видот имотни спорови, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 53 одлуки или 4,07% од вкупно решените предмети од овој вид биле преиначени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 128 одлуки или 9,82% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид, и со 18 одлуки или 1,38% од вкупно решените предмети од овој вид биле делумно укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид.

Со 68 одлуки или 4,88% од вкупно решените предмети од видот семејни спорови, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 4 одлуки или 0,29% од вкупно решените предмети од овој вид биле преиначени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 8 одлуки или 0,57% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид, и со 2 одлуки или 0,14% од вкупно решените предмети од овој вид биле делумно укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид.

Со 2 одлуки или 8,33% од вкупно решените предмети од видот противизвршување, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид, и со 2 одлуки или 8,33% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид.

Со 1 одлука или 1,08% од вкупно решените предмети од видот оставина по приговор, била потврдена одлука на овој Суд по предмет од овој вид, и со 1 одлука или 1,08% од вкупно решените предмети од овој вид била укината одлука на овој Суд по предмети од овој вид.

Со 1 одлука или 0,01% од вкупно решените предмети од видот разни вонпарнични предмети, била потврдена одлука на овој Суд по предмет од овој вид.

Со 1 одлука или 2,08% од вкупно решените предмети од видот регистрација на политички партии и др., била потврдена одлука на овој Суд по предмет од овој вид, и со 1 одлука или 2,08% од вкупно решените предмети од овој вид била укината одлука на овој Суд по предмет од овој вид.

Со 510 одлуки или 25,73% од вкупно решените предмети од видот облигациони спорови, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 98 одлуки или 4,94% од вкупно решените предмети од овој вид биле преиначени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид; со 91 одлука или 4,59% од вкупно решените предмети од овој вид биле укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид, и со 8 одлуки или 0,40% од вкупно решените предмети од овој вид биле делумно укинати одлуки на овој Суд по предмети од овој вид.

Со 2 одлуки или 0,91% од вкупно решените предмети од видот платен налог жалби, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид.

Со 14 одлуки или 5,24% од вкупно решените предмети од видот разни парнични предмети, биле потврдени одлуки на овој Суд по предмети од овој вид, и со 1 одлука или 0,37% од вкупно решените предмети од овој вид била укината одлука на овој Суд по предмет од овој вид.

Реден број	Вид на предмет	Нерешени стари предмети на крајот на 2014 година	Новопримени стари предмети во 2015 година	Вкупно во работа стари нерешени предмети во 2015 година	Решени стари предмети во 2015 година	Нерешени стари предмети на крајот на 2015 година
1	Стечај	59	30	89	26	63
2	Заверки	19	27	46	35	11
3	Замолници	5	72	77	67	10
4	Други	4	3	7	7	0
5	Трговски спорови	361	233	594	312	282
6	Парнични - мала вредност	168	176	344	203	141
7	Повторување на постапка во парнично	21	16	37	31	6
8	Работни спорови	30	71	101	71	30
9	Платни налози - предлог	9	0	9	6	3
10	Платни налози по приговор	370	686	1056	669	387
11	Приговори против неправилности при извршување	1	5	6	5	1
12	Вонпарнични предмети (ВПП)	141	167	308	169	139
13	Оставина	25	10	35	23	12
14	Имотни спорови	566	284	850	496	354
15	Семејни спорови	19	21	40	17	23
16	Стечаен совет	9	12	21	15	6
17	Ликвидација	5	0	5	1	4
18	Противизвршување	0	2	2	1	1
19	Оставина по приговор	14	3	17	10	7
20	Физичка делба	10	5	15	7	8
21	Облигациони спорови	205	489	694	348	346

Реден број	Вид на предмет	Нерешени стари предмети на крајот на 2014 година	Новопримени стари предмети во 2015 година	Вкупно во работа стари нерешени предмети во 2015 година	Решени стари предмети во 2015 година	Нерешени стари предмети на крајот на 2015 година
22	Издавање дозволи	2	0	2	2	0
23	Разни парнични предмети	49	147	196	151	45
	ВКУПНО	2092	2459	4551	2672	1879

Во 2015 година, Судот во работа имаше 4.551 предмет кои имаат статус на стари предмети. Од тие, 2.459 се сметаат за примени во 2015 година, а 2.092 беа пренесени како нерешени стари предмети од претходната година. Од вкупниот број на предмети во работа кои имаат статус на стари предмети во текот на 2015 година беа завршени 2.672 предмети, а останаа нерешени 1.879 предмети.

Анализата на вкупните податоци покажува дека на крајот на 2015 година, Судот го намалил бројот на нерешени стари предмети во споредба со нерешените стари предмети на крајот на 2014 година, за 213 предмети.

III. ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Вкупниот број на предвидени работни места за судските службеници, лицата кои вршат технички и помошни работи и судската полиција во Основниот суд Скопје II - Скопје, според категории, нивоа и звања, стручни квалификации, работно искуство, посебни работни компетенции согласно со Законот за судска служба, како и опис на работните задачи, во Основниот суд Скопје II - Скопје се утврдени со Правилникот за систематизација на работните места во Основниот суд Скопје II - Скопје 02.Су.бр.59/15 од 26.06.2015 година и Правилникот за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Основниот суд Скопје II - Скопје 02.Су.бр.88/15 од 01.12.2015 година.

Со овој акт се предвидени вкупно 479 работни места во Судот. Од вкупниот број, 1 работно место е предвидено во Категорија А - судски администратор, 8 работни места се предвидени во Категорија Б - раководни судски службеници, 136 работни места се предвидени во Категорија В - стручни судски службеници, 287 работни места се предвидени во Категорија Г - помошно-стручни судски службеници, 12 работни места за Судската полиција и 35 работни места во групата вработени во судот кои вршат технички и помошни работи.

Утврдениот распоред на работните места и бројот на извршители е извршен врз основа на бројот на предметите во судот и потребата сите служби во судот да функционираат стручно и ажурно.

Од друга страна, заклучно со месец декември 2015 година, Основниот суд Скопје II - Скопје располагал со вкупно 314 вработени. Од вкупниот број, 25 биле вработени на определено време.

Во рамки на категоријата судски администратор било пополнето предвиденото работно место. Во рамки на категоријата раководни судски службеници, од предвидените 8 работни места, биле пополнети 5 работни места во звањата раководител на оддел и раководител на одделение. Во рамки на категоријата стручни судски службеници од предвидените 136 работни места, биле пополнети се 63 работни места во звањата советник, виш судски соработник, судски соработник, соработник, помлад судски соработник и помлад соработник. Во рамки на категоријата помошно-стручни судски службеници од предвидените 287 работни места, биле пополнети 196 работни места во звањата самостоен судски референт, самостоен референт, виш судски референт, судски референт и помлад судски референт. Во Судот се вработени 9 судски полицајци. Вработени се 15 лица кои во судот вршат технички и помошни работи.

Во текот на 2015 година, се реализирани вкупно триесет и шест (36) вработувања на неопределено време на извршители на работните места: судски соработник - два (2) извршители, помлад судски соработник - десет (10)

извршители, виш судски референт - пет (5) извршители, судски референт - десет (10) извршители и помлад судски референт - девет (9) извршители.

Воедно, реализирани се дваесет и пет (25) вработувања на определено време.

IV. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

1. Податоци за работата на Канцеларијата за односи со јавност (контакти) – Во текот на 2015 година во Канцеларијата за односи со јавност се јавија 423 странки кои упатија и поставија прашања на оваа Канцеларија. Исто така, во текот на 2015 година во Канцеларијата за односи со јавност се јавија и 2 хендикепирани лица. Со истите е постапено согласно проектот на Министерството за труд и социјална политика „Достапна администрација за лица со хендикеп, од страна на одговорното и овластено лице за оваа намена.

На странките кои што се обратија во оваа канцеларија им е одговорено на поставените прашања.

2.Податоци за прашања поставени на е-маил од странки

Во текот на 2015 година, 28 странки поставиле прашања на е – маилот на Советник – Портаролот на Судот. По сите прашања е постапено и одговорено.

3.Број на примени и одговорени прашања по Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, начин на постапување и одговарање - Во периодот од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година до Основниот суд Скопје 2 Скопје се поднесени вкупно 33 (триесет и три) барања за слободен пристап до информации од јавен карактер, од кои: 22 (дваесет и две) писмени барања, 6 (шест) барања поднесени по електронски пат и 5 (пет) барања поднесени по усмен пат. Од вкупниот број на поднесени барања во периодот од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година по сите 33 (триесет и три) барања е постапено и позитивно е одговорено, а на барателите им е дадена побараната информација од јавен карактер.

Поконкретно, 1 (едно) од овие барања е препратено согласно чл. 18 од ЗСПИЈК до Имателот на информации кој според содржината на барањата е Имател на информацијата, за што Барателот е известен во законски предвидениот рок. Исто така, во 1 (едно) од барањата, Основниот суд Скопје 2 Скопје согласно член 17 ст.1 од ЗСПИЈК, побарал од Барателот на информацијата да го дополни барањето. По однос на ова барање Судот доби повратница – доказ дека Барателот го примил известувањето за потребата од дополнување на барањето, меѓутоа, со оглед дека Барателот не постапи по известувањето во законски предвидениот рок од приемот на истото, Судот да донесе Заклучок со кој констатира дека барањето е повлечено.

За разлика од претходните годишни извештаи евидентно е намалување на поднесените барања за слободен пристап до информации од јавен карактер. За разлика од 2014 година, евидентна е појавата на барања за слободен пристап до информации од јавен карактер, поднесени по усмен пат.

Имено, барањата се поднесени од страна на физички и правни лица, како и од здруженија на граѓани и невладини организации или преку нивни

ополномоштени лица и адвокати. Фактот дека Судот не одбил ниту едно барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, ниту пак, против неговите одлуки биле вложени жалби до Комисијата за слободен пристап до информации од јавен карактер зборува дека се постигнати позитивни резултати и дека од страна на овој Суд како Имател на информации од јавен карактер доследно се применува и спроведува ЗСПИЈК, преку воспоставување на вистинска релација на неговото транспарентно и отворено работење кон Граѓаните, односно Барателите на информации од јавен карактер.

3.Број на објавени одлуки на веб страната на Судот, фактори кои влијаат на објавите на интернет – На веб страната на судот во текот на 2015 година објавени се вкупно 1241 одлуки.

4.Објавени соопштенија за јавноста, прес конференции, јавни настани, отворени денови организирани од судот

1.На ден 31.03.2015 година, Советник – Портпаролот Сања Томиќ во судница 6 во Судот одржа прес конференција со новинари од повеќе медиуми. На прес конференцијата беше претставен Годишниот извештај на Судот и беше даден општ преглед на резултатите од неговото работење:

Основниот суд Скопје 2 Скопје ја заврши 2014 година со најдобри резултати од сите Судови во државата

Судот ја започнува 2014 – та година со 36.479 нормирани предмети, пренесени од претходната година. Истата година во Судот примени се 42.028 нови предмети, што значи дека во текот на годината во работа имало вкупно 78.507 предмети. Паралелно со новопримените 34.366 предмети во текот 2013 - тата година, евидентно е зголемувањето на бројот на новопримени предмети во 2014 – тата година.

Од вкупната бројка, 78.507 предмети во работа, решени се 62.804 предмети, што компаративно со 2013 година кога биле решени 38.159 предмети, скоро двојно е зголемен бројот на решени предмети.

Од вкупно решените 62.804 предмети во 2014 – та година, обжалени се само 8.107 одлуки, што пак претставува 12,91% од вкупно донесените одлуки, а кое нешто посебно зборува за квалитетот на истите.

По однос нивниот квалитет, од обжалените 8.107 одлуки, потврдени се 74,46%, преиначени се 0,62%, а укинати се само 1,34% од обжалените одлуки.

Имајќи во вид дека Основниот суд Скопје 2 Скопје ја започна 2014 година со 10.580 стари нерешени предмети – во кои спаѓаат предметите заведени до 2012 година, со завршувањето на тековната 2014 година, останаа нерешени само 2086 предмети.

Во контекст на кажаното се констатираше дека Судот во извештајната година ги почитувал законските рокови за решавање на предметите во 98,25%.

Со состојба од 62.804 решени предмети во текот на минатата година и само 2086 стари нерешени предмети и тоа со 2 – ца судии помалку од минатата година односно со 72 до 74 судии, беше донесен заклучок дека Судот, како резултат на заедничките напори што беа вложени во изминатиот период и како резултат на максималната ажурност, ефикасност и ефективност на судиите во овој Суд и на судската служба, секако, предводени и раководени од Претседателот на Судот во организациона смисла, работел ажурно, го совладал приливот на новопримени предмети, значително го намалил заостатокот на стари нерешени предмети и ја заврши 2014 – та година со најдобри резултати во државата.

Споредбено со 2013 година, која Судот ја заврши 36.479 нерешени предмети, 2014 – та ја заврши со 15.703 нерешени предмети, што значи дека заостатокот го намалил за 20.776 предмети.

Покрај тоа, времетраењето на постапката во текот на извештајната година изнесува 91,26 дена или просечно по 3 месеци, а која значително е намалена во однос на 2013 година кога постапката траела 348,93 дена или една година и 29 дена. Сето ова зборува дека овој суд во 2014 година бил ажурен суд.

2. На ден 03.04.2015 година, Советник – Портпаролот – Сања Томиќ во просториите на Судот, поконкретно во библиотеката на Судот даде изјава за Телеграф, Канал 5 и Алфа ТВ, а во врска со бројот на предметите и постапката за клеветите и навредите, платните налози по приговор и мобингот.

3. На ден 03.07.2015 година, на барање на образовната програма на Македонска телевизија 1, Советник – Портпаролот Сања Томиќ и судскиот соработник Крстана Костадиноска беа гости во специјализирана емисија „Светот на тишината“ која ги допира и разработува темите од витално значење за глувите и наглувите лица односно во текот на специјализираната емисија беше претставен Основниот суд Скопје 2 Скопје пред гледачите со оштетен слух и говор, по однос на остварувањето на комуникацијата со оваа категорија граѓани, а во насока на остварување на нивните конкретни права и обврски пред Судот како институција.

4. На веб страната на судот во текот на 2015 година се објавени 4 (четири) соопштенија до јавноста. Првото соопштение се однесува на посетата на Судот од страна на делегацијата на Министерството за правда од Црна Гора и на остварената средба на Претседателот на Судот Илир Сулејмани и на судиите Елизабета Настов, Ирена Ангелова Костадинова, Благица Ѓошевска и портпаролот на судот Сања Томиќ со делегацијата на Министерството за правда. Второто соопштение се однесува на остварената средба на Претседателот на Основниот суд Скопје 2 Скопје – Илир Сулејмани, во рамките на ИПА Проектот „Понатамошна поддршка за независно, одговорно, стручно и ефикасно судство и промоција на условната казна и алтернативните мерки“, со претставниците на Мисијата на ИПА Проектот, г-ѓа Нина Бетето – судија и потпретседател на Врховниот суд на Република Словенија, член на бирото ССЈЕ при Совет на Европа и г-дин Ѓуро Сеса – судија на Врховниот суд на Република Хрватска, претседател на Здружението на судии на Република

Хрватска, потпретседател на ССЈЕ при Советот на Европа, потпретседател на Меѓународното здружение на судии. Со третото соопштение се известуваат граѓаните на Република Македонија дека поради одржување на акцијата Ден на дрвото 02.12.2015 година (среда), кој е биде неработен ден за сите граѓани на Република Македонија, сите судења во Основниот суд Скопје 2 Скопје, насрочени за овој ден ќе бидат одложени за онаа сабота која ќе биде определена за работен ден. Со четртото соопштение јавноста беше известена дека Основен суд Скопје 2 Скопје на ден 12 декември (сабота), ќе ги одржи сите судења што беа закажани за 02 декември 2015 година, а кој беше неработен ден поради одржувањето на акцијата „Денот на дрвото-засади ја својата иднина“.

На веб страната на Судот секој месец, согласно Судскиот Деловник се објавуваат соопштенија со насрочени судења за тековниот месец.

ЗАБЕЛЕШКА: Бројноста на соопштенијата е рефлексција на нефункционалноста на веб страната на Судот во период од неколку месеци.

5. Отворени денови организирани од судот:

1. Работилница на тема: Слобода на изразување и право на приватен живот член 10 и член 8 од ЕКЧП, одржана на ден 27.01.2015 и 28.01.2015 година, во просториите на Академија на судии и јавни обвинители.
2. Промоција на Анализата за функционирање на законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во рамки на проектот „Прашувај“, одржана на ден 17.02.2015 година, во хотелот ТЦЦ Грант Плаза Скопје.
3. Обука на тема: Измени на ЗПП, одржана на ден 05.03.2015 година, во просториите на Академија на судии и јавни обвинители.
4. Организирање и спроведување на посета на Судот на ученици од втора година од СЕПУГС Васил Антевски – Дрен Скопје, која посета беше остварена во период од 02.03.2015 година, заклучно со 05.03.2015 година.
5. Советување на тема: Права и обврски на портпаролските служби и начинот на комуникација со медиумите, одржано на ден 04.03.2015 година, во сала на Апелациоен суд Скопје.
6. Присуство на промоција на новинарски прирачник за клеветата и навреда одржана, одржана на ден 24.03.2015 година, во конгресен центар Импексел.
7. Присуство на прес – конференција за промовирање на Проектот на УСАИД за правна заштита на жените, кој се спроведува во соработка со Отворена Порта – Ла Страда и Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници“ со финансиска поддршка од Агенцијата за меѓународен развој на САД – УСАИД, одржана на ден 31.03.2015 година, во хотел Холидеј Ин.
8. Организирање и спроведување на посета на Судот на 90 ученици од СЕПУГС Васил Антевски – Дрен Скопје, која посета беше остварена на 01, 02 и 03 Април.
9. Организирање и спроведување на посета на Судот на 50 ученици од Основно училиште Браќа Миладиновци, а која посета беше остварена на ден 08.03.2015 година.

10. Иницијална обука за пилот курсот за учење на далечина на тема семејно право и човекови права – Совет на Европа, одржана на ден 15.04.2015 година, во просториите на Академија на судии и јавни обвинители.
11. Во месеците Март и Април, посета и присуство на рочишта на студенти запишани во вториот циклус правни студии на насока граѓанско материјално и граѓанско процесно право при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје.
12. Организирање и спроведување на посета на Судот на ученици од СУГС Арсени Јовков.
13. Реализација на Меморандум за соработка помеѓу Основен суд Скопје 2 Скопје и СЕПУГС Васил Антевски – Дрен, Скопје, во траење од период од 15.06.2015 година до 15.07.2015 година.
14. Тридневна обука на тема: Односи со јавност и медиуми, одржана на ден 10,11 и 14.09.2015 година, организирана од страна на УСАИД, Академија на судии и јавни обвинители и Судски Совет на Република Македонија, во хотел Холидеј Ин.
15. Конференција – Пристап до правда во Македонија; Проект – Унапредување и промовирање на правото за бесплатна правна помош, одржана на ден 15.09.2015 година, во хотел Холидеј Ин.
16. Советување на тема: Заштита од дискриминација поради основ сексуална ориентација, одржана на ден 21.09.2015 година, во просториите на Академија за судии и јавни обвинители.
17. Организирање и спроведување на посета на Судот на 100 ученици од Основното училиште Рајко Жинзифов, а која посета беше остварена на ден 13.11.2015 година.
18. Во текот на месец Ноември остварена пракса на студенти од Правен факултет Јустинијан Први – насока граѓанско процесно право.
19. Работилница TAIEХ на тема: Бесплатна правна помош, одржана на ден 23 и 24.11.2015 година, во хотел Александар Палас во Скопје.
20. Јавна дебата „Македонија во дигиталната ера – меѓу правата и одговорностите при комуницирање на интернет“, одржана на ден 01.12.2015 година во МКЦ – Сити Хол.
21. Организирање и спроведување на посета на Судот на на ученици од трета година од Гимназија Раде Јовчевски Корчагин, а која посета беше остварена на ден 14.12.2015 година.
22. Организирање и спроведување на посета и присуство на рочиште на студенти од Универзитет за туризам и менаџмент – Факултет за менаџмент на човечки ресурси, а која посета беше остварена на ден 15 и 16.12.2015 година.
23. Дебата „Судовите: чувари на јавниот интерес или на поединечни интереси“, одржана на ден 18.12.2015 година, во хотел Холидеј Ин.

5. Извештај за меѓународна соработка на судот

1. Основниот суд Скопје 2 Скопје, беше посетен од страна на делегација на Министерството за правда на Црна Гора. Посетата е остварена во рамките на Заедничкиот комитет помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора во процесот на пристапување во Европската Унија, одржан на 09 – 10.03.2015 година. Претседателот на Основниот суд Скопје 2 Скопје Илир Сулејмани, Судиите Елизабета Настов, Ирена Ангелова Костадинова, Благоица Ѓошевска и портпаролот на Судот Сања Томиќ, остварија средба со делегацијата на Министерството за правда: г-ѓа Анка Вучинич – Инспектор,

овластено лице за надзор, г-ѓа Јадранка Вукчевич - Инспектор, овластено лице за надзор и г-дин Ибрахим Исмаилович – Судија на Основниот суд Подгорица. На средбата, освен за процесирањето на оставинските предмети, траењето на постапките, начинот на одлучување и постапување на Судот во оваа материја, се разговараше и за начинот на институционалната поставеност и надлежност на Секторот за надзор на работата на извршителите, медијаторите и нотаријатот при Министерството за правда на Република Македонија, начинот на спроведување на надзорот над работата на нотарите и извршителите и нивните Комори, како и за овластувањето на нотарите за спроведување на оставинските постапки како доверена работа од страна на Судот. Посетата беше од исклучително значење за Основниот суд Скопје 2 Скопје, по однос на можноста за размена на искуствата во делот на институтите – нотаријат, извршување и медијација.

2. На ден 12.11.2015 година, Претседателот на Основниот суд Скопје 2 Скопје – Илир Сулејмани, во рамките на ИПА Проектот „Понатамошна поддршка за независно, одговорно, стручно и ефикасно судство и промоција на условната казна и алтернативните мерки“, оствари средба со претставниците на Мисијата на ИПА Проектот, г-ѓа Нина Бетето – судија и потпретседател на Врховниот суд на Република Словенија, член на бирото ССЈЕ при Совет на Европа и г-дин Ѓуро Сеса – судија на Врховниот суд на Република Хрватска, претседател на Здружението на судии на Република Хрватска, потпретседател на ССЈЕ при Советот на Европа, потпретседател на Меѓународното здружение на судии. На средбата се разговараше за Кодексот на судиска етика и се разменија мислења и информации за независноста, непристрасноста, интегритетот, пристојноста, еднаквоста, стручноста и совесноста како етички принципи што ги обврзуваат судиите во Република Македонија, Република Словенија и Република Хрватска. На крајот, беше искажано обострано задоволство од одржаната средба во Основниот суд Скопје 2 Скопје.

V. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Во судот се употребуваат АКМИС и СРС ФЕМИДА софтверски апликации како основни апликации за работа на судот со судските предмети. Исто така за заштита на компјутерските системи, како и за индивидуални потребни интервенции на компјутери и сервисирање се употребуваат дополнителни помошни апликации кои се бесплатни односно не е потребна лиценца за истите. Потребно е да се напомене дека за АКМИС апликацијата постои тековно одржување односно надградба и стручна помош од страна на одговорната фирма за АКМИС, додека за СРС ФЕМИДА системот односно софтверот за водење на тонски записи на рочиштата, непостои одржување во смисла за надградба на системот како и за замена на технички неисправните компоненти. Потребно е од итен карактер да се обезбеди одржување на СРС ФЕМИДА системот особено со стапувањето на сила на Законот каде е предвидено задолжително водење на тонски записи на рочиштата. Овој суд континуирано секојдневно врши вакви тонски записи на рочиштата и тоа во 28 судници, меѓутоа веќе дел од опремата е амортизирана и технички неисправна со што се отежнува функционирањето на истата па од особена важност е да се превземат мерки за замена на неисправните компоненти, како би можело непречено да се одвиваат рочиштата со тонски запис во сите судници на овој суд.

Во делот за антивирусот Касперски не се употребува од оправдани причини поради нефункционалност односно некомпатибилност со компјутерската технологија која ја поседува судот. Имено поради недоволно потребна минимална конфигурација на компјутерите истиот неможе да функционира правилно односно доведува до големо успорување и блокирање на работата со компјутерите.

Во делот на бекуп судот истиот го прави на ДВД дискови, поради технички причини. Имено поради големината на базите не е возможно да се прави бекуп-от по предвидената процедура, бидејќи за креирање на истиот за еден ден потребни се неколку дена што доведува до неможност на пратење на дадената процедура за бекуп. Потребно е да се нагласи дека е неопходно да се набави data storage со поголем капацитет, како би можело да се извршува како предвидениот бекуп од АКМИС, така и на тонските записи, особено со оглед да базата на АКМИС е неколкупратно поголема и тековно се повеќе се зголемува, и исто така тонските записи се зачувуваат покрај на ЦД медиум и локално на работната станица.

Потребно е да се нагласи дека овој суд се соочува со недостаток на ИТ опрема, особено со компјутери и монитори. Па поради тоа треба да се обезбедат средства за набавка на ИТ опрема како би можело непречено да се одвива работата во судот.

За сите недостатоци и потребни надградби на АКМИС системот како и во врска со електронската достава, судот го известува Работното тело за

унапредување и стандардизација на постапките при Врховен суд. Исто така во делот на електронската достава при проблеми со најавувања на субјектите и евентуални технички проблеми овој суд освен да прифати или одбие регистрација и притоа да го провери истото не е во можност за други интервенции.

Веб страната на судот континуирано се ажурира. На истата секојдневно се објавуваат Одлуки донесени од страна на овој суд како и останати Соопштенија во врска со работата на судот и календар на закажани рочишта. Во очекување е имплементирање на нов Веб портал за судовите кој ќе има повеќе функционалности и поголема прегледност.

Обезбедена е интернет конекција на сите работни станици на кои работат судиите, како и на одредени работни станици кои ги користи судската администрација.

Во поголем дел за информатичката технологија судот не е надлежен, односно сите централни апликации и политики за употреба на истите, се во надлежност или ги креира Врховниот суд на РМ, Министерството за правда на РМ и Судскиот Совет на РМ.

Од оваа година овој суд е опремен со два сервера и останата ИТ технологија (кои се користат исклучиво за интероперабилност) и приклучен во два проекти за Интероперабилност, кој вклучува меѓусебна комуникација на неколку државни институции и тоа со однапред дефинирани кориснички сервиси.

VIII. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊА НА БУЏЕТОТ НА СУДОТ И ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА

1. Направени трошоци на Судот 2015 година во споредба со одобрениот буџет за 2015 година.

Одобрен буџет за 2015	Одобрено во 2015 од буџет	Одобрено во 2015 од прих. с-ка	Реализирано во 2015	Остаток на неподмирени обврски во 2015 година
Ставка-401-Плати	123.853.821,00		123,774,001,00	/
Ставка-402-придонеси	45.808.569,00		45,738,917,00	/
Ставка-420-Патни трошоци	1500			/
Ставка-421-Комунални услуги	13,695,000,00		13,346,663,00	9,810,097,00
Ставка-423-Материјали	2.582.451,00	450,000,00	2,581,830,00	207,059,00
Ставка-424-Одржување	570.000,00	230,000,00	796,561,00	109,508,00
Ставка-425-Договорни услуги	3.440.353,00	450,000,00	3,493,780,00	484,988
Ставка-426-други оперативни расходи	120.000,00	100,000,00	155,225,00	36,931,00
Ставка-465-извршни решенија	23,238,00		23,238,00	
Ставка 464-други трансвери	990,087,00		990,087,00	
Ставка 480-купување на опрема	185,886,00		185,886,00	
Ставка 481-градежни објекти-реконструкција			1250000	
вкупно	191,270,905,00	1,230,000,00	191,086,188,00	10,648,583,00

Видно од податоците наведени во табелата со одобрениот буџет за 2015 година Судот не беше во можност да ги подмири целокупните настанати

обврски. Поради тоа остануваат неподмирени обврски во вкупен износ од 10.648.583.00 денари.

Исто така, податоците покажуваат дека најголемите долгови се на ставка Комунални услуги, и тоа спрема Македонски пошти износ од 9,000,850,00 денари, како и сметките за останатите комуналии за месец декември и судии поротници за месец декември кои секогаш се исплатуваат од наредниот буџет, па поради тоа остануваат како нереализирана обврска во 2015 година.

Поради ова Судот во својата предлог буџетска пресметка за 2016 година побара повеќе средства на ставка 421-Комунални услуги за да ги подмири и префрлените обврски од 2015 година меѓутоа со Буџетот за 2016 година Судот доби само 14.600.000,00 денари

2. Споредба на остварена цена на чинење на судски предмет во споредба со планирано.

Во врска со оваа точка, Пилот проектот-Цена на чинење на Судски предмет го врши посебно избрана фирма Басмект Дооел во Основен Суд Велес, која треба да изработи економска студија и анализа за утврдување на цена на чинење на еден судски предмет.

Овој Суд ги достави сите барани податоци до фирмата изведувач на проектот-Цена на чинење на судски предмет, но до сега немаме повратна информација во која фаза е тој проект, односно податоците за цена на чинење би требало да се побараат од оние Судови што беа пилот судови при собирање и анализирање на податоци за утврдување на цена на чинење на еден Судски предмет.

Основен Суд Скопје II - Скопје не е пилот Суд на овој проект и не може да даде подетални податоци.

3. Финансиска анализа за направени трошоци, задолженост на Судот, реализација на план за отплата на долгови.

Основен Суд Скопје II - Скопје во 2015 година како и во претходните години пријавува најголеми долгови на ставка Комунални услуги. Тоа е ставка која не зависи многу од деловната политика на Судот и од менаџирањето на Судскиот менаџмент, бидејќи тоа се пред се сметки за потрошена пошта, централно греење, автобуски карти за курири, патни трошоци за судии кои живеат надвор од Скопје, гориво, струја, вода, губретарина и др. Комунални сметки кои зависат од големината на буџетскиот корисник од квадратурата и на нивната висина не можеме да делуваме.

Тука посебно напоменуваме дека ги превземаме сите неопходни мерки за намалување на трошоците спрема Македонски пошти, така што правиме напори што поголем дел од писмените пратки да се доставуваат преку судските доставувачи. Но поради недостиг на судски доставувачи не можеме во целост да го решиме проблемот со трошоците за достава на судските писмена. Напоменуваме дека поштата е многу поекономична и поуредно

доставена доколку се одвива преку судски доставувачи, и за ова прашање сме спремни да дискутираме во рамките на Судски буџетски совет.

На останатите ставки, како што се Материјали, Одржување и Услуги, Судот води политика на штедење согласно насоките од Судски буџетски совет, па така превзема обврски исклучиво колку што има одобрено средства за тие намени. Напоменуваме дека не правиме обврски што не можеме да ги покриеме со одобрените средства, исклучиво набавуваме и склучуваме тендери согласно обезбедените средства со Буџетот за тековната година.

Но тоа не значи дека Судот нема поголеми потреби од Материјал, Одржување и Услуги. Напротив потребите се многу поголеми од одобрените средства. Поради тоа голем број зафати од областа на Одржување на зграда како што се: молерисување на судската зграда, одржување на опремата за парно греење, одржување на санитарните чворови, одржување на компјутерска опрема не се превземаат поради недостиг на средства. Тоа негативно се одразува на постоечката опрема. Имено поради ненавремени поправки и редовно одржување самата опрема побрзо се амортизира и се расипува, што значи дека на подолг рок непревземените активности за одржување негативно се одразуваат и на опремата а исто така и на уредното и ажурно одвивање на работата на судот.

Исто така голем проблем во реализацијата на потребните инвестиции на Судот е обезбедувањето на средства за Инвестициони активности. Тоа е посебна Инвестициона програма, која не влегува во редовниот буџет објаснет погоре. Станува збор за поголеми инвестициони активности кои не се опфаќаат со ставката Одржување на Судска зграда туку исклучиво се покриваат со посебно наменети средства од Инвестициона програма која ја носи Судскиот Совет на РМ.

Во овој контекст посебно напоменуваме дека од 1999 (или вкупно 15 години) од кога е пуштена Судската зграда во употреба не се превземени поголеми инвестициони активности како што се:

- Реновирање на водоводна и електрична инсталација
- Санација и реновирање на санитарни чворови(тоалети)
- Менување на подовите во судските ходници, кои сеуште се од винфлекс, кој на повеќе места е оштетен и целосно дотрајан
- Менување на подовите во канцелариите. Синтелонот во тие канцеларии не е сменет цели 15 години и е целосно дотрајан.
- Нова телефонска централа или надградба на постоечката, како би одговарала на зголемениот број вработени во судот кој од 190 вработени кога е пуштена зградата во употреба е зголемен на 360 во моментот.
- Опременување на судската архива со полици и плакари. Ова е посебно видлив и голем проблем, бидејќи сегашната ситуација е таква да предметите се чуваат по судските ходници.
- Постапување на врати со картици, со цел да се регулира протокот на странки во Судот, односно странките да циркулираат само во делот на шалтерите и судниците а не и во делот на службените канцеларии на судиите и останатата администрација.

- Санација на цевките за централно греење и ладење
- Превземање на активности(поместување на шалтери во судска писарница) поради најхитна потреба од обезбедување на дополнителен простор за работа на вработените. Имено од 1999 година кога е пуштена зградата со 250 вработени во изминативе 16 години тој број е зголемен на 367. Па поради тоа се наметнува проблем од просторно сместување на тие вработени.

Погоренаведените инвестициони активности се од најитен карактер, и тоа посебно го потенцираме како проблем при обезбедувањето на потребни средства за нивна реализација во 2016 година.

Претседател
на Основниот суд Скопје II - Скопје,
Илир Сулејмани, с.р.

Основен суд Скопје II - Скопје

**Бул. Гоце Делчев ББ
1000 Скопје**

**тел. +389 2 3120-171,
тел. +389 2 3119-803,**

e-mail: osnovensudskopje2@osskopje.mk

Интернет: <http://www.osskopje2.mk/>